



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА НА ПРЕДАВАЧ НА АКАДЕМИЈАТА

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име, татково име, презиме

Ден, месец, година на раѓање

Пол

Национална припадност

Место и држава на раѓање

Место на живеење, улица и број

Телефон на работа, електронска пошта

Суд / обвинителство во кое работите

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

- Ве молиме наведете ја институцијата, местото и годината на дипломирање.

- Доколку во земјава или во странство сте посетувале/посетувате специјалистички студии, постдипломски или докторски студии, наведете на која институција и насока.

- Доколку сте завршиле магистерски или докторски студии, Ве молиме наведете на која институција, како и темата на магистерскиот труд/докторската дисертација.

- Дали зборувате странски јазици? (наведете кои, како и нивото на писмено и говорно изразување).

- Дали владеете со компјутерски вештини (кои програми и ниво на работа)?

- Дали користите интернет и пребарување на бази на податоци?

Професионална едукација во земјата

- Дали освен активностите за обука во Академијата, сте посетувале и други обуки во земјата/ наведете го организаторот и темата/

- Дали до сега сте биле предавач или излагач/наведете во која институција, област и тема/

3. ОБЛАСТ И ПОДОБЛАСТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

-Од која област од програмата на Академијата се пријавувате?

- За која подобласт поконкретно од програмата на Академијата се пријавувате?

4. ПРОФЕСИОНАЛНА И СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА ВО СТРАНСТВО

- Дали до сега сте биле на студиско патување, во посета на правосудни институции, советувања, семинари?/ година и држава/

- Во чија организација беше студискиот престој?

- Времетраење и тема на студискиот престој.

- Кои институции ги посетивте?

- Дали од студискиот престој добивте сертификат?

- Дали подготвивте и поднесовте информација од студискиот престој?

- Во кое својство присуствувате на студискиот престој (слушател или излагач)?/ доколку сте биле излагач, Ве молиме наведете ја темата на Вашето излагање/

- Како судија/ јавен обвинител, Ве молиме наведете на кој оддел и материја и колку години сте работеле до сега, како и на кој оддел и материја работите во моментот.

5. ОБУЧУВАЧИ ЗА ПРАВОТО НА ЕУ И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

- Дали сте заинтересирани да бидете предавач за правото на ЕУ и меѓународно право?

- Кое е Вашето ниво на познавање и претходни обуки на оваа материја?

- Дали претходно сте биле предавач или излагач на оваа материја во земјата или во странство?/ наведете каде и кога и на која тема конкретно/

- Дали вашето ниво на познавање на странски јазик Ви овозможува да ги следите регулативите од оваа област, како и праксата на меѓународните судови?

- Дали за да бидете предавач за оваа област Ви се потребни дополнителни обуки? наведете од кој вид/

6. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

(Ве молиме наведете за секоја публикација одделно)

- Дали имате објавено, статии, стручни трудови, колумни и слично?

- Доколку имате, Ве молиме наведете во кое списание, како и наслови на објавените текстови?

7.УЧЕСТВО ВО РАБОТНИ ГРУПИ И КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ

- Дали сте биле член / дали членувате во работна група или комисија за изготвување закони, стратегии, планови од областа на правосудството / Ве молиме наведете кој ја формирал работната група, наведете ги актите како и времето на нивното изготвување?

8. ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

(Ве молиме опишете ги накратко сите проекти во кои сте учествувале)

- Доколку сте биле вклучени во истражувачки проекти, Ве молиме наведете го насловот, годината на реализацијата, организаторот на проектот.

- Во кое својство сте учествувале во проектот/ проектите? (раководител, соработник, експерт од одредена област и која)

- Дали проектот/ проектите се реализирани и кој е конечниот резултат од истиот/истите?

- Доколку од проектот се изработени извештаи, препораки и слично, наведете каде се објавени истите.

- Доколку бидете избран за предавач на Академијата, Ве молиме наведете ја областа и конкретните теми.

- Дали до сега сте посетувале обуки на обучувачи?/наведете дали биле технички или тематски; почетно или напредно ниво; кога и во чија организација и ако биле тематски, на која тема конкретно?

- Дали на обуката сте имале обврска да подготвите предавање пред публика?/наведете која година, на која тема и дали сте добиле сертификат/

Место и дата на пополнување

Потпис

НАПОМЕНА:

- Ве известуваме дека согласно член 28 став 2 од Статутот на Академијата, предавачите на Академијата од редот на домашните судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори, извршители и раководни државни службеници може да бидат лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи (тренери) организирана од Академијата.

- Согласно одредбите на Законот за заштита на лични податоци (“Службен весник на Република Македонија, број 7/05;103/08 и 124/2010), при обработката на личните податоци на подносителот на пријавата, Академијата ќе обезбеди тајност и заштита на личните податоци.